

КЛИНИКА ЗА МАКСИЛОФАЦИЈАЛНА ХИРУРГИЈА - СКОПЈЕ

Клиничка патека

Третман на пациент со импактирани заби

ПАЦИЕНТ
Датум на раѓање
ЕМБГ

Очекувано траење на лекувањето _____ дено

Датум на прием _____

Датум на отпуст _____

Одговорен лекар _____

Одговорна сестра _____

Легенда:

ДР - лекар специјалист

АНЕСТ - лекар анестезиолог

СЕС - медицинска сестра

БОЛ – болничар

ЗА - здравствен администратор

АМБУЛАНТЕН ПРИЕМ			
Евидентиран прием на болниот	ЗА	ЗА	
Прием на болниот во амбуланта	СЕС	СЕС	
Анамнеза и клинички преглед	ДР	ДР	
Спроведување на Ртг- дијагностика	ТЕХН	ТЕХН	
Запознавање со целите и текот на лекувањето и обемот на испитувањата	ДР	ДР	
Дијагноза и запис за прием на болен со терапија со потпис и температурна листа	ДР	ДР	
Потпишување изјава за согласност	ДР	ДР	
Анестезиолошки преглед за ОЕТА	АНЕСТ	АНЕСТ	
ПРИЕМ ВО СТАЦИОНАР			
Евидентиран прием на болниот	СЕС	СЕС	
Стандард за болничар- преим на пациентот	БОЛ	БОЛ	
Предоперативни иследувања	ДР	ДР	
Препишување на лекарства	ДР	ДР	
Објаснување на процедурата на пациентот	ДР	ДР	
Запознавање на пациентот со текот на анестезијата (воколку се користи општа анестезија)	АНЕСТ	АНЕСТ	
Потпишување на согласност за анестезија	АНЕСТ	АНЕСТ	
Стандард за бол. - подготовка на пациентот за интервенција	БОЛ	БОЛ	

ИНТЕРВЕНЦИЈА			
Преглед на анализи	ДР	ДР	
Стандард за бол. - учество при анестезија	БОЛ	БОЛ	
Оперативен зафат	ДР	ДР	
Учество во оперативен зафат прв асистент	ДР	ДР	
Учество во оперативен зафат втор асистент	ДР	ДР	
Учество во оперативен зафат СЕС-инструментарка	СЕС	СЕС	
Стандард за сестра. –учество при анестезија и надзор при будење	сес	сес	
Оцена на состојбата по анестезија	АНЕСТ	АНЕСТ	
Преместување на пациентот на оддел	БОЛ	БОЛ	
ПО ЗАВРШЕНА ИНТЕРВЕНЦИЈА			
Стандард за бол. – соодветна мека/течна исхрана	БОЛ	БОЛ	
Клинички преглед	ДР	ДР	
ЗАВРШЕТОК НА ЛЕКУВАЊЕТО			
Оцена на лекувањето	ДР	ДР	
Тоалета и преврски, вадење конци, кратање/вадење дрен	ДР	ДР	
Упатства за дома	ДР	ДР	
Стандард за бол. - активности при подготовка за отпуст од болничко лекување	БОЛ	БОЛ	
Пресметка на извршени работи	ЗА	ЗА	
Здравствена документација и архивирање	СЕС	СЕС	

Датум и час	НАСТАНИ КОИ ОТСТАПУВААТ ОД КЛИНИЧКАТА ПАТЕКА	Потпис	Датум и час на превземена активност

Протокол при дијагностички процедури
Рендгенски снимања (ретроалвеоларна рендгенграфија, ортопантомографија, профилни снимки на максила/мандибула, нагрисни снимки)
Дополнителни стоматолошки процедури (проверка на виталитет на заби)
Конзилиум со ортодонт
Протокол за интервенција
Интервенција во локална и општа анестезија – оперативна екстракција на импактирани заби со примарна сутура и евентуална дренажа; при конкретна индикација за семиимпактирани заби и зараснување како екстракциона рана
При компликации од оперативна екстракција – протокол за третман на компликации
Интервенции во општа анестезија – се користат кога не е возможно да се спроведе лекувањето во локална анестезија.

Дневните активности се евидентирани во температурната листа и терапевтската листа
Медицинските случувања кои отстапуваат од клиничката патека се:

- сите дополнително иследувања кои не ги предвидува протоколот
- вонредни состојби кои се појавуваат во процесот на здравување
- несакани ефекти од терапија